

**Прва виктимолошка конференција под насловот „Амбасадори на мирот во  
Босна и Херцеговина“  
Сараево, 3ти и 4ти март, 2015 година  
хотел „Radon Plaza“ Сараево**

---

**Повик за доставување на апстракти, трудови, предлози за тематски  
сесии и работилници и постер презентации**

Почитувани,

Со задоволство Ве покануваме да присуствувате на Првата виктимолошка конференција која е организирана по повод обележување на денот на независноста на Босна и Херцеговина и ќе се одржи на **3ти и 4ти март 2015** година во хотел „Радон Плаза“, Сараево.

Основната цел на конференцијата е да ги собере стручњациите и истражувачите, но и студентите, кои од различни перспективи, теоретски и практично, се бават со правата на жртвите и обезбедување на заштита и помош на жртвите на насилство и други видови на криминалитет, заради презентација на стекнатото знаење и заедничка соработка во областа на научно-истражувачкиот и научен труд.

**Доколку сакате да го презентирате Вашиот труд во склоп на тематските сесии, потребно е да доставите апстракт за трудот.**

Трудовите би требало да се однесуваат на некои од наведените области, но може да се предложат и трудови кои разработуваат други прашања во склоп на општите теми на конференцијата:

- **Правда за жртвите**
- **Сигурност: проблеми и дилеми**
- **Транзициони права: вистина и помирување**
- **Меѓународен организиран криминал: превенција, сузбивање и казнување**

Апстрактот би требало да е до **400 зборови**, во формат *Times New Roman, 12*, на српски, хрватски, босански или англиски јазик испратен на следниот е-маил: [victim.ikm@gmail.com](mailto:victim.ikm@gmail.com) (за трудовите од Р. Македонија)

Во насловот на апстрактот треба да се наведе:

- **Наслов на трудот**
- **Име и презиме на авторот/авторите**
- **Организација/институција и податоци за контакт (адреса, телефон, е-маил)**

Во случај на коавторски трудови, треба да се наведат податоците на сите коавтори поединечно.

Во апстрактот јасно треба да бидат наведени:

- **Предметот на трудот**

**Прва виктимолошка конференција под насловот „Амбасадори на мирот во  
Босна и Херцеговина“  
Сараево, 3ти и 4ти март, 2015 година  
хотел „Radon Plaza“ Сараево**

---

- Целта на трудот
- Основните теми кои ќе бидат опфатени во презентацијата
- Доколку е во прашање емпириско истражување: методи, примерок на кој истражувањето е спроведено, кој и кога го спровел истражувањето
- Резултатите од истражувањето

**ВАЖНИ РОКОВИ:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Доставување на апстракт   | <b>15.02.2015</b> |
| - Доставување на краен труд | <b>1.03.2015</b>  |

Добиените апстракти ќе бидат разгледани од Програмскиот одбор на конференцијата. Прифатените апстракти ќе бидат презентирани на конференцијата. **Во програмата на конференцијата и во зборникот ќе бидат вклучени само оние апстракти или постер презентации од автори кои се регистрирале и платиле котизација.**

**ПЛАЌАЊЕ:**

**Котизацијата за учество на конференцијата изнесува 50 евра.**

Средствата се уплатуваат на следниот начин:

А) Уплата преку банка (пратете по маил или донесете копија од уплатата) на сметка:

Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје  
НЛБ Тутунска банка – Скопје  
БРОЈ НА СМЕТКА: 210-0635707501-03  
ДАНОЧЕН БРОЈ 4030008029203

В) Лично на собирот: само во готово без кредитни/дебитни картички

**ОРГАНИЗАТОРИ:**

- Правен факултет во Бихаќ, Босна и Херцеговина
- Маунагич ДОО, Сараево, Босна и Херцеговина
- Институт за менаџмент на знаењето, Скопје, Република Македонија

Претседател на организациониот комитет  
Проф. д-р Азра Аџаџиќ- Дедовиќ